

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2019 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2019 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	5
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 34
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2019 година, консолидираниот билансот на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорноста на раководството за финансискиот извештај

Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноста на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден заклучно со 31 декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2019 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските консолидирани финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден за годината што заврши на 31 декември 2019 година.

Скопје, 25 април 2020 година

Овластен ревизор

Борислав Атанасовски



Расел Бедфорд Атанасовски
Доел Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината што заврши на 31 декември 2019 година

во илјади денари	Белешки	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Приходи од продажба	7	4.997.628	4.755.190
Останати оперативни приходи	8	49.157	32.704
Вкупно оперативни приходи		5.046.785	4.787.894
Промена на вредноста на залихите на готовите			
производи и производството во тек	9	20.014	-4.783
Потрошени материјали и ситен инвентар	10	-894.457	-810.493
Трошоци за вработените	11	-283.004	-222.226
Амортизација	15	-103.140	-94.438
Набавна вредност на продадени стоки		-3.334.093	-3.216.835
Останати оперативни расходи	12	-323.396	-297.562
Вкупно оперативни расходи		-4.938.090	-4.641.554
Добивка од оперативно работење		128.709	141.557
Финансиски приходи	13	5.799	6.806
Финансиски расходи	13	-14.564	-22.164
Добивка пред оданочување		119.944	126.199
Данок на добивка		-9.137	-7.352
Добивка по оданочување		110.807	118.847
Основна заработувачка по акција (во денари)			
	14	<u>3.684</u>	<u>3.952</u>

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден ги усвои овие финансиски извештаи на 30 март 2020 година и ги одобри за предавање во Централниот Регистар на РМ

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Придружните белешките се составен дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2019 година

во илјади денари	Белешки	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Добивка по оданочување		110.807	118.847
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		3.029	1.074
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>3.029</u>	<u>1.074</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>113.836</u>	<u>119.921</u>

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината што заврши на 31 декември 2019 година**

во илјади денари	Белешки	2019	2018
СРЕДСТВА			
Материјални средства	15	1.046.947	1.076.398
Нематеријални средства	15	1.515	2.200
Вложувања расположливи за продажба	16	16.806	13.775
Вкупно долгорочни средства		1.065.268	1.092.373
Залихи	17	372.003	343.873
Побарувања од купувачи	18	367.541	332.485
Останати краткорочни побарувања	19	15.495	8.970
Побарувања за аванси	20	39.746	13.136
Краткорочни финансиски средства	21	207.297	207.299
Активни временски разграничувања	22	5.734	7.248
Парични средства	23	86.256	50.185
Вкупно тековни средства		1.094.072	963.196
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.159.340	2.055.569
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		90.536	90.536
Сопствени акции		-9.928	-9.928
Законски и посебни резерви		27.084	27.053
Останати резерви		14.260	11.231
Резерви за инвестиции		380.442	333.541
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		581.388	590.250
Вкупно капитал и резерви		1.099.737	1.058.638
Долгорочни кредити	24	279.204	318.610
Обврски спрема добавувачи	25	528.591	462.429
Останати краткорочни обврски	26	115.615	28.411
Обврски за аванси	27	3.113	2.721
Краткорочни финансиски обврски	28	114.698	176.149
Пасивни временски разграничувања	29	18.382	8.611
Вкупно тековни обврски		780.399	678.321
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2.159.340	2.055.569

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



**Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2019 година

во илјади денари	2019	2018
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	110.807	118.847
Амортизација	103.140	94.437
Залихи	-28.130	-17.968
Побарувања од купувачи	-35.056	-29.415
Останати краткорочни побарувања	-6.525	6.152
Побарувања за аванси, депозити и кауции	-26.610	-7.627
Активни временски разграничувања	1.514	11.329
Обврски према добавувачи	66.162	-91.913
Останати краткорочни обврски	87.204	-494
Обврски за аванси	392	1.512
Пасивни временски разграничувања	9.771	4.558
Нето парични текови од оперативни активности	282.669	89.418
Парични текови од инвестициони активности		
Нови набавки на НПО	-77.465	-97.352
Вложувања во подружници		185
Краткорочни финансиски средства	2	741
Долгорочни вложувања	-3.031	-1.060
Расходувани НПО	4.462	1.171
Нето парични текови од инвестициони активности	-76.032	-96.315
Парични текови од финансиски активности		
Долгорочни/краткорочни кредити	-100.857	34.163
Останати промени на капиталот	-384	
Исплатени награди	-72.353	-23.482
Објективна вредност на вложувањата	3.028	1.074
Нето парични текови од финансиски активности	-170.566	11.755
Нето намалув./зголем. на паричните средства	36.071	4.858
Парични средства на почеток од годината	50.185	45.327
Парични средства на крајот од годината	86.256	50.185

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2019 година

2019 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2019	90.536	-9.928	27.053	11.231	333.541	15.955	590.250	1.058.638
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2019 година	-	-	-	-	-	-	110.115	110.115
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	3.029	-	-	-	3.029
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	3.029	-	-	110.115	113.144
Прекнижување и усогласување	-	-	31	-	-	-	-31	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	0
Исплатени награди	-	-	-	-	-	-	-72.353	-72.353
Распределено по Одлука	-	-	-	-	46.901	-	-46.901	-
Останато							308	308
Состојба 31.12.2019	90.536	-9.928	27.084	14.260	380.442	15.955	581.388	1.099.737

2018 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2018	90.536	-9.928	27.053	10.157	273.920	15.955	554.506	962.199
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2018 година	-	-	-	-	-	-	118.847	118.847
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	1.074	-	-	-	1.074
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	1.074	-	-	118.847	119.921
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	0
Исплатени награди	-	-	-	-	-	-	-23.482	-23.482
Распределено по Одлука	-	-	-	-	59.621	-	-59.621	-
Останато								0
Состојба 31.12.2018	90.536	-9.928	27.053	11.231	333.541	15.955	590.250	1.058.638

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис на промената на името на фирмата во трговскиот регистар настапуваше под името ПЕКАБЕСКО АД Скопје до крајот на ноември 2012 година. Од крајот на ноември 2012 година Друштвото го смени седиштето од општина Шуто Оризари во село Кадино во општина Илинден, а истовремено го смени и називот на фирмата од ПЕКАБЕСКО АД Скопје во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

Според извештајот за тековна состојба што го издава Централниот регистар на Република Македонија приоритетна дејност на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден според главната приходна шифра е трговија на големо со месо и производи од месо.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба;
- трговија на големо со храна, пијалоци и тутун;
- друга трговија на големо.

Групата ПЕКАБЕСКО, покрај матичното друштво, ја сочинува и следното друштво со ограничена одговорност во мнозинска сопственост:

процент на учество на ПЕКАБЕСКО АД Скопје	<u>31.12.2018</u>
Тимко-лаб Дооел Кадино	100%
Пекабеско Доо Рашка	100%

Основната главнина на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.790 денари.

Мнозинско учество од 86% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2019 година има акционерот Слободан Кутревски, кој истовремено е и прв главен извршен директор на Друштвото. На 31.12.2019 година нема други акционери со учество поголемо од 5% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

На 31.12.2019 година ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден има откупено 2.375 сопствени акции или 7,31% од основната главнина (2.375 сопствени акции на 31.12.2018 година).

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

На 31.12.2019 година бројот на вработените во Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваше 486 лица (2018 година 468).

Седиштето на Друштвото е на ул. 10 бр. 44 Кадино, општина Илинден.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, освен за споредбени податоци за Извештајот за парични текови.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата со кои активно се тргува на Берза.

2.3. Континуитет во работењето

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во консолидираните финансиски извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

2.5. Принципи за консолидација

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ПЕКАБЕСКО се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата ПЕКАБЕСКО опфаќа матичното друштво ПЕКАБЕСКО АД Скопје и неговото друштво во мнозинска сопственост.

Друштвото во мнозинска сопственост е правно лице под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

Вложувањето на Матичното друштво во подружницата, како и уделот на Матичното друштво во главнината на подружницата, сразмерно на вложувањето се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во билансот на состојбата се елиминирани и меѓусебните побарувања, вложувања и обврски. Делот на капиталот што им припаѓа на останатите содружници во содружничкиот капитал и основната главнина на подружниците се прикажани како неконтролирачко учество.

Во консолидираниот биланс на успех се извршени елиминации на меѓусебно остварените приходи, односно расходи. Учесството на малцинските содружници во добивката на Групата е прикажана одделно од добивката на Групата.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на трговски стоки и производи во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи од вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата во хартии од вредност издадени од банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2002 година.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатата опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готовите производи и на производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за сировини и материјали, директниот труд и производните режиски трошоци.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и производи. За сите побарувања што се сметаат за ненаплатливи се врши исправка на вредноста врз основа на проценка извршена на крајот на годината.

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизни сметки во деловни банки, депозити во банки со краток рок на доспевање и други парични средства.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските противвредност и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските трошоци.

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви и посебни резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето. Посебните резерви издвоени од нето добивката се наменети за откуп на сопствени акции на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.17. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2019 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2018 година).

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.18. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните неколку години би оствариле право на пензија.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи и трговски стоки. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложена на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групата е изложена на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. Утврдување на објективна вредност

Групата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Групата управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 31 екември 2019 и 2018 година е како што следи:

во илјади денари	2019	2018
Обврски по кредити	393.902	494.759
Парични средства	-85.441	-50.185
Нето обврски по кредити	308.461	444.574
Капитал и резерви	1.099.737	1.058.638
% на кредитна задолженост	28,05%	41,99%

Кредитната задолженост на, Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден е резултат на повлечен кредит за изградба и опремување на фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во село Кадино, општина Илинден.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	2019	2018
Финансиски средства		
Парични средства	86.256	50.185
Побарувања од купувачи	367.541	332.485
Останати побарувања	15.495	8.970
Побарувања за аванси	39.746	13.136
Краткорочни финансиски средства	207.297	207.299
Активни временски разграничувања	5.734	7.248
	722.069	619.323
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	528.591	462.429
Останати тековни обврски	115.615	28.411
Обврски за аванси	3.113	7.721
Пасивни временски разграничувања	18.382	8.611
Кредити	393.902	494.759
	1.059.603	1.001.931

6.4 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Македонија.

6.5 Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или во начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.6. Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи, обврските спрема добавувачи и обврските за кредити, кои се деноминирани во странска валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик бидејќи нивната употреба во Р.Македонија не е вообичаена.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2019	2018	2019	2018
ЕУР	98.873	73.363	119.609	103.388
УСД			-	-
	<u>98.873</u>	<u>73.363</u>	<u>119.609</u>	<u>103.388</u>

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е изложено во најголем дел еврото. Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2019	2018	2019	2018
ЕУР	-2.073	-3.002	2.073	3.002
УСД	-	-	-	-
	<u>-2.073</u>	<u>-3.002</u>	<u>2.073</u>	<u>3.002</u>

6.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Финансиски средства		
<i>Некамајносни</i>		
Парични средства	86.256	50.185
Побарувања од купувачи	367.541	332.485
Побарувања за аванси	39.746	13.136
Останати побарувања	15.495	8.970
Активни временски разграничувања	<u>5.734</u>	<u>7.248</u>
	514.772	412.024
<i>Камајносни</i>		
Краткорочни финансиски средства	<u>207.297</u>	<u>207.299</u>
	207.297	207.299
	722.069	619.323
Финансиски обврски		
<i>Некамајносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	528.591	462.429
Обврски за аванси	3.113	2.721
Останати тековни обврски	115.615	28.411
Пасивни временски разграничувања	<u>18.382</u>	<u>8.611</u>
	665.701	502.172
<i>Камајносни</i>		
Кредити	<u>393.902</u>	<u>494.759</u>
	1.059.603	996.931

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Дадени депозити	2.073	2.073	-2.073	-2.073
Земени кредити	-3.939	-4.948	3.939	4.948
	<u>-1.866</u>	<u>-2.875</u>	<u>1.866</u>	<u>2.875</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.8. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година.

2019

во илјади денари	До 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	114.698	279.204	393.902
Обврски спрема добавувачи	528.591				528.591
Останати обврски	18.382				18.382
Обврски за примени аванси	3.113				3.113
ПВР	18.382	-	-	-	18.382
	<u>568.468</u>	<u>-</u>	<u>114.698</u>	<u>279.204</u>	<u>962.370</u>

2018

во илјади денари	До 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	176.149	318.610	494.759
Обврски спрема добавувачи	462.429				462.429
Останати обврски	28.411				28.411
Обврски за примени аванси	2.721				2.721
ПВР	8.611	-	-	-	8.611
	<u>502.172</u>	<u>-</u>	<u>176.149</u>	<u>318.610</u>	<u>996.931</u>

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година.

2019

во илјади денари	До 1 месец	1-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	86.256	-	-	-	86.256
Побарувања од купувачи	367.541	-	-		367.541
Останати побарувања	15.495				15.495
Побарувања за аванси	39.746				39.746
АВР	5.734	-	-	-	5.734
	<u>514.772</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>514.772</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2018

во илјади денари	До 1 месец	1-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	50.185	-	-	-	50.185
Побарувања од купувачи	332.485	-	-	-	332.485
Останати побарувања	8.970	-	-	-	8.970
Побарувања за аванси	13.136	-	-	-	13.136
АВР	7.248	-	-	-	7.248
	<u>412.024</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>412.024</u>

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Приходи од продажба на домашен пазар	4.341.824	4.175.718
Приходи од продажба на странски пазар	655.804	579.472
Вкупно	<u>4.997.628</u>	<u>4.755.190</u>

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Приходи од наемнини	11.542	10.264
Приходи од отпис на обврски	493	463
Приходи од вишоци	79	36
Приходи од одобренија	25.142	19.255
Приходи од продажба на основни средства	7.502	1.599
Останато	4.399	1.087
Вкупно	<u>49.157</u>	<u>32.704</u>

9. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Состојба на крајот на годината	27.710	32.493
Состојба на почетокот на годината	47.724	27.710
Зголемување на вредноста на залихите	<u>20.014</u>	<u>-4.783</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Потрошени суровини и материјали	800.883	722.358
Потрошена амбалача и ситен инвентар	<u>93.574</u>	<u>88.135</u>
Вкупно	<u>894.457</u>	<u>810.493</u>

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Бруто плати	265.498	206.129
Други надоместоци за вработените	<u>17.506</u>	<u>16.097</u>
Вкупно	<u>283.004</u>	<u>222.226</u>

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Енергија	71.894	68.502
Услуги за одржување и заштита	44.682	34.969
Телефонски, интернет и поштенски услуги	3.156	3.108
Наемнина	2.529	2.694
Премии за осигурување	6.773	6.709
Реклама, промоција, маркетинг услуги	38.891	37.813
Репрезентација, спонзорства	10.382	7.379
Трошоци за патарина и за регистрација на возила	3.984	4.735
Трошоци за вода и комунални услуги	2.066	1.656
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	493	2.997
Трошоци за службени патувања	2.830	2.866
Банкарски услуги	3.081	3.547
Одобрени попусти на купувачи	98.406	92.486
Казни, пенали надоместоци И Штети	8.258	1.408
Останато	<u>25.971</u>	<u>26.693</u>
Вкупно	<u>323.396</u>	<u>297.562</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Приходи од камати	4.096	5.921
Позитивни курсни разлики	5	278
Дивиденди	1.698	607
Вкупно финансиски приходи	<u>5.799</u>	<u>6.806</u>
Расходи за камати	-14.450	-22.085
Негативни курсни разлики	-114	-79
Вкупно финансиски расходи	<u>-14.564</u>	<u>-22.164</u>
Нето финансиски приходи / расходи	<u><u>-8.765</u></u>	<u><u>-15.358</u></u>

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	110.807	118.847
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	30.075	30.075
Основна заработувачка по акција во денари	<u><u>3.684</u></u>	<u><u>3.952</u></u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

15. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2019	45.433	854.456	947.997	6.095	1.853.981	7.123
Нови набавки		793	14.813	61.786	77.392	73
Пренос од инвестиции	-	7.992	41.291	-49.283	0	
Расходување и продажба			-22.696		-22.696	-
Состојба 31.12.2019	45.433	863.241	981.405	18.598	1.908.677	7.196
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2019	-	159.969	617.614	-	777.583	4.923
Амортизација	-	21.362	81.020	-	102.382	758
Прекнижување	-			-	-	-
Расходување и продажба			-18.235	-	-18.235	
Состојба 31.12.2019	-	181.331	680.399	-	861.730	5.681
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2019	45.433	681.910	301.006	18.598	1.046.947	1.515

Како обезбедување за повлечени кредити под хипотека се дадени сите градежни објекти на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во општина Шуто Оризари со вкупна површина од околу 7.349 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на објектот, земјиштето во КО Кадино со вкупна површина од 39.363 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на новиот објект - фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во Кадино, општина Илинден.

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2018	31.727	851.323	880.841	2.975	1.766.866	6.981
Нови набавки	13.706	1.005	73.832	8.667	97.210	142
Пренос од инвестиции	-	2.128	3.419	-5.547	0	
Расходување и продажба			-10.095		-10.095	-
Состојба 31.12.2018	45.433	854.456	947.997	6.095	1.853.981	7.123
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2018	-	138.648	554.261	-	692.909	4.084
Амортизација	-	21.321	72.277	-	93.598	839
Прекнижување	-			-	-	-
Расходување и продажба			-8.924	-	-8.924	
Состојба 31.12.2018	-	159.969	617.614	-	777.583	4.923
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2018	45.433	694.487	330.383	6.095	1.076.398	2.200

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Вложувања во банка котирана на Македонската берза на подсегментот задолжителна котаџија	16.806	13.762
Останати		13
Вкупно	<u>16.806</u>	<u>13.775</u>

17. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Суровини и материјали	58.665	47.668
Резервни делови и ситен инвентар	24	378
Производство	19.000	
Готови производи	28.724	27.710
Трговски стоки	265.590	268.117
Вкупно	<u>372.003</u>	<u>343.873</u>

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Побарувања од купувачи во земјата	268.668	259.122
Побарувања од купувачи во странство	98.873	73.363
Вкупно	<u>367.541</u>	<u>332.485</u>

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	5.126	7.896
Побарувања од вработените	441	388
Побарувања за повеќе платени акџизи	9.114	
Останато	814	686
Вкупно	<u>15.495</u>	<u>8.970</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Побарувања за аванси во земјата	3.682	2.205
Побарувања за аванси во странство	<u>36.064</u>	<u>10.931</u>
Вкупно	<u>39.746</u>	<u>13.136</u>

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Краткорочни депозити во банки	207.297	207.299
Останато	<u> </u>	<u> </u>
Вкупно	<u>207.297</u>	<u>207.299</u>

22. АВР

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Однапред платени трошоци	5.734	7.184
Пресметани приходи што не се фактурирани	<u>-</u>	<u>64</u>
Вкупно	<u>5.734</u>	<u>7.248</u>

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Жиро сметки	54.777	9.380
Денарски благајни	359	827
Девизни сметки	<u>30.305</u>	<u>39.978</u>
Вкупно	<u>85.441</u>	<u>50.185</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

24. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2019	2018
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	296.269	297.191
Охридска банка АД Скопје	26.716	33.982
Шпаркасе банка АД Скопје	4.471	9.213
Прокредит банка	65.579	80.118
Останати кредитори - добавувачи на опрема		
Вкупно	393.035	420.504
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-113.831	-101.894
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	279.204	318.610

25. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2019	2018
Обврски спрема добавувачи во земјата	408.982	359.041
Обврски спрема добавувачи во странство	119.609	103.388
Обврски за нефактурирани стоки, матер. и услуги	-	-
Вкупно	528.591	462.429

26. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2019	2018
Обврски за бруто плати	43.922	18.122
Обврски за данок на добивка	3.087	1.787
Надоместца на примања на одбор на директори	53.630	
Обврски за данок на додадена вредност	14.974	8.480
Останато	2	22
Вкупно	115.615	28.411

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

27. ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Обврски за примени аванси во земјата	<u>3.113</u>	<u>2.721</u>
Вкупно	<u>3.113</u>	<u>2.721</u>

28. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Обврски по краткорочни кредити		
Охридска банка АД Охрид		72.850
Останати (камати)	<u>867</u>	<u>1.405</u>
Вкупно	<u>867</u>	<u>74.255</u>
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	113.831	101.894
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	<u>114.698</u>	<u>176.149</u>

29. ПВР

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Однапред пресметани трошоци	10.970	2.470
пресметани приходи за идни периоди	<u>7.412</u>	<u>6.141</u>
Вкупно	<u>18.382</u>	<u>8.611</u>

30. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден и Тимко-лаб ДООЕЛ Кадино, и Пекабеско Доо Рашка Друштва што се управувачки поврзани.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Побарувања од купувачи	9.671	6.100
Побарувања по аванси	-	-
Вкупно тековни средства	<u>9.671</u>	<u>6.100</u>
Обврски спрема добавувачи	9.671	6.100
Обврски по краткорочни позајмици	-	-
Вкупно тековни обврски	<u>9.671</u>	<u>6.100</u>
Приходи од продажба	19.922	12.275
Останати приходи	-	-
Вкупно приходи	<u>19.922</u>	<u>12.275</u>
Набавки на стоки	19.922	12.275
Останати расходи	-	-
Вкупно набавки и расходи	<u>19.922</u>	<u>12.275</u>

31. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2019</u>	<u>2018</u>
EUR	61,49	61,49
USD	54,93	53,69

32. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2019 година судските постапки покренати против ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваат околу 9.434 илјади денари (14.216 илјади денари на 31.12.2018 година). Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2019 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 500.917 илјади денари (146.303 илјади денари на 31.12.2018 година).

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

33. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04059867

Целосно име: Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.065.261.380,00			1.092.372.018,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.514.779,00			2.199.673,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.514.779,00			2.199.673,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.046.946.205,00			1.076.398.502,00
10	-- Недвижности (011+012)	706.290.363,00			718.866.780,00
11	-- Земјиште	45.432.818,00			45.432.818,00
12	-- Градежни објекти	660.857.545,00			673.433.962,00
13	-- Постројки и опрема	281.210.350,00			284.947.894,00
14	-- Транспортни средства	31.707.347,00			56.072.710,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	9.139.286,00			10.415.740,00
18	-- Материјални средства во подготовка	18.598.859,00			6.095.378,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	16.800.396,00			13.773.843,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	16.800.396,00			13.773.843,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи на продажба	16.800.396,00			13.773.843,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.088.344.709,00			955.719.123,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	372.002.191,00			343.872.237,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	50.665.025,00			47.668.340,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				378.045,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	18.999.834,00			
41	-- Залихи на готови производи	28.723.693,00			27.709.789,00
42	-- Залихи на трговски стоки	265.613.639,00			268.116.063,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	422.737.390,00			354.362.615,00
47	-- Побарувања од купувачи	367.545.850,00			332.483.966,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	39.746.338,00			13.136.081,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	14.239.893,00			8.354.831,00
50	-- Побарувања од вработените	441.246,00			387.737,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	764.063,00			
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	207.349.407,00			207.299.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми				207.299.000,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	207.349.407,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	86.255.720,00			50.185.271,00
60	-- Парични средства	86.255.720,00			50.185.271,00

222	-- Останати расходи од работењето	112.861.708,00	96.075.499,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	5.798.398,00	6.806.103,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	1.698.026,00	607.694,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.095.863,00	5.920.623,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	4.509,00	277.786,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	14.563.621,00	22.164.814,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	14.450.029,00	22.085.300,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	113.592,00	79.514,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	119.943.932,00	126.198.996,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	119.943.932,00	126.198.996,00
252	-- Данок на добивка	9.136.366,00	7.352.209,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	110.807.566,00	118.846.787,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	486,00	468,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	110.807.566,00	118.846.787,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	110.807.566,00	118.846.787,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	3.497,00	3.751,00
269	-- Добивка за големата	110.807.566,00	118.846.787,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	110.807.566,00	118.846.787,00

Државна евиденција

Оптика за АОП	Опис	Износ за тековна година	Износ за претходна година	Изработка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	6.238.854,00			6.166.234,00
611	-- Акмулирана амортизација на софтвер со лиценца	5.600.238,00			4.922.724,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	558.616,00			1.243.510,00
625	-- Земјишта	45.432.818,00			45.432.818,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	863.239.811,00			854.454.704,00
633	-- Акмулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	202.382.266,00			181.020.742,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	660.857.545,00			673.433.962,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	30.328.482,00			28.747.911,00
645	-- Акмулирана амортизација на компјутерска опрема	27.461.153,00			25.856.750,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	2.867.329,00			2.891.161,00
652	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	207.349.407,00			207.299.000,00
668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	39.746.338,00			13.136.081,00

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Врз основа на Статутот на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, Извршниот директор го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во текот на 2019 година, а во согласност со деловната политика на Друштвото.

Извештајот е подготвен врз основа на податоците од:

1. Изготвена Консолидирана Завршна Сметка за 2019 година која се состои од финансиски извештаи за постигнатиот резултат на Друштвото: Консолидиран Биланс на состојба, Консолидиран Биланс на успех, промените на капиталот и извештајот за паричен тек.
2. Консолидираната Завршната сметка е разгледана од Управител на Друштвото.
3. Во финансиските извештаи се презентирани следните резултати:

Консолидиран Биланс на успех

во илјади денари	2019	2018
Приходи од продажба	4.997.628	4.755.190
Останати оперативни приходи	49.157	32.704
Вкупно оперативни приходи	5.046.785	4.787.894
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	20.014	-4.783
Потрошени материјали и ситен инвентар	-894.457	-810.493
Трошоци за вработените	-283.004	-222.226
Амортизација	-103.140	-94.438
Набавна вредност на продадени стоки	-3.334.093	-3.216.835
Останати оперативни расходи	-323.396	-297.562
Вкупно оперативни расходи	-4.938.090	-4.641.554
Добивка од оперативно работење	128.709	141.557
Финансиски приходи	5.799	6.806
Финансиски расходи	-14.564	-22.164
Добивка пред оданочување	119.944	126.199
Данок на добивка	-9.137	-7.352
Добивка по оданочување	110.807	118.847
Основна заработувачка по акција (во денари)	3.684	3.952

Конслисиран извештај за финансиска состојба

во илјади денари	2019	2018
СРЕДСТВА		
Материјални средства	1.046.947	1.076.398
Нематеријални средства	1.515	2.200
Вложувања расположливи за продажба	16.806	13.775
Вкупно долгорочни средства	1.065.268	1.092.373
Залихи	372.003	343.873
Побарувања од купувачи	368.356	332.485
Останати краткорочни побарувања	15.495	8.970
Побарувања за аванси	39.746	13.136
Краткорочни финансиски средства	207.297	207.299
Активни временски разграничувања	5.734	7.248
Парични средства	85.441	50.185
Вкупно тековни средства	1.094.072	963.196
ВКУПНО СРЕДСТВА	2.159.340	2.055.569
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Акционерски капитал	90.536	90.536
Сопствени акции	-9.928	-9.928
Законски и посебни резерви	27.084	27.053
Останати резерви	14.260	11.231
Резерви за инвестиции	380.442	333.541
Ревалоризациони резерви	15.955	15.955
Нераспределена добивка	581.388	590.250
Вкупно капитал и резерви	1.099.737	1.058.638
Долгорочни кредити	279.204	318.610
Обврски спрема добавувачи	528.591	462.429
Останати краткорочни обврски	115.615	28.411
Обврски за аванси	3.113	2.721
Краткорочни финансиски обврски	114.698	176.149
Пасивни временски разграничувања	18.382	8.611
Вкупно тековни обврски	780.399	678.321
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	2.159.340	2.055.569

Скопје Април 2020 година

Извршен директор


